




Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе
„Отворена порта“

тел:+389 2 2700107 email: lastrada@lastrada.org.mk www.lastrada.org.mk

**ОГЛАС ЗА ПРИВРЕМЕНО АНГАЖИРАЊЕ НА
КОНСУЛТАНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНИ НАСТАНИ
„СПОДЕЛУВАЊЕ НА ЖИВОТНИ ПРИКАЗНИ“**

Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе - Отворена Порта објавува **ОГЛАС за привремено ангажирање на Консултант/ и или агенции** за организирање и спроведување на работилници со целсподелување на животни приказни помеѓу мигрантите /бегалците и локалното население , како дел од проектот „Заштита на човековите права на бегалците и мигрантите “ финансиран од УСАИД.

Ангажман	Консултатант/и или агенции за организирање и спроведување на настани со цел споделување на животни приказни-ситуации со кои се соочиле бегалците и мигрантите во текот на нивното патување и локалното население како дел од Проект на УСАИД за заштита на човековите права на бегалците и мигрантите
Организација	Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе- Отворена Порта
За организацијата	Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе-Отворена Порта/Ла Страда Македонија е национална невладина организација, целосно посветена на борбата против трговија со луѓе. Регистрирана во 2000 година, а денес препознаена како лидер организација во сузбивање на овој проблем и релевантен партнер на институциите и организациите како на национално така и на меѓународно ниво. Од своето основање па до денес Отворена Порта сеопфатно го третира проблемот на трговијата со луѓе и активно учествува во градењето на политики и стратегии со цел намалување на бројот на жртвите од трговија со луѓе и обезбедување подобар третман за тргуваните лица. Отворена Порта има спроведено преку 100 проекти со кои што



Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе

„Отворена порта“

тел:+389 2 2700107 email: lastrada@lastrada.org.mk www.lastrada.org.mk

	значајно придонесе во спречувањето на трговијата со луѓе и заштитата на тргуваните лица во Република Македонија
За проектот	<p>Повеќе од еден милион мигранти/бегалци кои доаѓаат од Блискиот Исток, Северна Африка и Јужна Азија го напуштаат својот дом, како резултат на војната, насилство и принудно иселување, со цел да најдат подобар и помирен живот во земјите од Западна Европа. Република Македонија е една од најзасегнатите земји на Балканскиот полуостров каде стотици илјади бегалци и мигранти поминаа преку таканаречената „западнобалканска маршрута“</p> <p>Во текот на нивното патешествие, овие лица се соочиле со големи предизвици, од жртви на трговија со луѓе, до принудно задржување и ограничување на движењето. И покрај огромната поддршка од страна на домашните и меѓународните организации на терен, жените-бегалки без партнер, децата, непридружуваните деца, постарите лица, и други, не секогаш добивале соодветна и координирана заштита.</p> <p>Отворена Porta во заедничка соработка со МЗМП го спроведува проектот „Заштита на човековите права на бегалците и мигрантите“, финансиски поддржан од УСАИД. Во рамките на проектот Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе ќе се стреми преку работилници да им помогне на бегалците и мигрантите да го споделат своето искуство со локалното население. Дополнително целта на овие работилници е подигнување на јавната свест во Македонија за состојбата на бегалците и мигрантите и намалување на ксенофобијата .</p> <p>Јавните настани ќе се организираат во мали групи со најмалку 10 учесници во секојдневна, пријатна и неформална атмосфера каде учесниците ќе бидат</p>



Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе
„Отворена порта“

тел:+389 2 2700107 email: lastrada@lastrada.org.mk www.lastrada.org.mk

	слободни да ги споделат своите искуства. Дополнително, ќе се подготви видео материјал и информативен материјал кој ќе биде дизајниран и испечатен во контекст на приказните од мигрантите/бегалците.
Цел на ангажманот	Организирање и спроведување на 15 настани, во најмалку 5 градови во Р. Македонија каде бегалците ќе го споделат своето животно искуство со локалното население.
Одговорности	<ul style="list-style-type: none">• Да изработ план за работа• Да изработи методологија за собирање на приказни• Да селектира лица помеѓу мигрантите и бегалците кои би ја споделиле својата приказна и животно искуство• Да подготви снимен материјал од вистински приказни не пократок од 10 минути• Да подготви информативен материјал кој ќе биде дизајниран во контекст на приказните од мигрантите/бегалците.• Да изврши проценка на градови и места каде ќе се спроведуваат раскажувачките вечери• Да се поврзе со локалната заедница за мобилизација на населението кои ќе присуствуваат на овие настани• Да организира и спроведе 15 настани/средби за споделување на животни приказни со присуство на најмалку 10 лица и траење од најмалку 1 час.• Да обезбеди пријателска и неформална атмосфера каде групите ќе можат да комуницираат и да ги споделат своите приказни.• Да води забелешки за секој спроведен настан• Да испраќа извештај за секој спроведен настан
Потребни квалификации:	Диплома од новинарство, комуникации, маркетинг или поврзани професии



Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе
 „Отворена порта“

тел:+389 2 2700107 email: lastrada@lastrada.org.mk www.lastrada.org.mk

	<p>Искуство во маркетинг, односи со јавност, социјални медиуми итн.</p> <p>Исклучителни вештини за комуникација и пишување вклучувајќи ја и способноста да се напише убедливо за широк спектар на маркетинг и комуникаци потреби, прилики и стилови.</p> <p>Искуство за водење на работилници и дискусии за различни целни групи</p> <p>Предност ќе се смета искуството во работа и спроведување на програми поврзани со бегалците и мигрантите .</p>
Потребни вештини:	<ul style="list-style-type: none"> • интерес, посветеност ,визуелни уметности • одлично набљудување и вештини за слушање, комуницирање и пишување • способност да се олесни учењето и учеството • емпатија • способност за ефективно работење со поединци и во групи • креативна имагинација • разбирање на клиент и неговата доверливост и справување со чувствителни прашања • флексивилност, чувствителност, емоционална стабилност и способност да препознае способности и слабостите.
Работно искуство	<ul style="list-style-type: none"> • Најмалку две години во спроведување на активности за односи со јавност и комуникациски активности
Времетраење на ангажманот	<ul style="list-style-type: none"> • 12 месеци
Апликација	<p>Заинтересираните кандидати потребно е да испратат:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кратка биографија на клучните експерти на англиски јазик за пријава на огласот (во прилог- Анекс 1) • Кратка методологија за спроведување на активностите (Во прилог-Анекс-2) • Финансиска понуда во МКД (во прилог –Анекс 3) <p>Апликацијите да се испратат најдоцна до 20 ти</p>



Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе
„Отворена порта“
тел:+389 2 2700107 email: lastrada@lastrada.org.mk www.lastrada.org.mk

	февруари 2017 на адреса lastrada@lastrada.org.mk , со назнака “Пријава за оглас –Консултант “.
--	---